

Службен весник

на Република Македонија

Број 22

13 февруари 2012, понеделник

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
617. Одлука за разрешување и именување на членови на Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Македонија.....	5	623. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – туларска глина на локалитетот „Глиниште“, во атарот на општина Старо Нагоричани.....	19
618. Уредба за содржината, обемот и методологијата за процена на ризикот врз животната средина, соодветна за карактерот на внесениот генетски модифициран организам и животната средина.....	5	624. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на јавни здравствени установи.....	20
619. Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година.....	7	625. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за јавно здравје.....	24
620. Одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДОО-ЕЛ Скопје.....	19	626. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	24
621. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Управниот суд.....	19	627. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на Друштво за производство, градежништво, транспорт трговија и услуги ЕВА-АГ ДОО експорт-импорт с.Орашје-Вратница на локалитетот “с. Вратница“, општина Јегуновце.....	25
622. Одлука за давање на согласност на статутот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	19	628. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – термоминерална..	

	Стр.		Стр.
		вода и пелоит на локалитетот кај Негорски бањи, во атарот на с. Мрзенци, општина Гевгелија.....	25
629.		Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје за 2012 година.....	25
630.		Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Ранковце.....	26
631.		Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Гази Баба.....	26
632.		Одлука за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2012 година.....	26
633.		Одлука за престанок на важење на Одлуката за основање јавно претпријатие за водостопанисување со хидросистемот “Дојранско Езеро“ -Стар Дојран.....	27
634.		Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Центар.....	27
635.		Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа и развој на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје за 2012 година.....	27
636.		Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	28
637.		Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	28
638.		Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	28
639.		Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	28
640.		Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	29
641.		Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	29
642.		Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	29
643.		Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	29
644.		Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	29
		645. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	30
		646. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	30
		647. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	30
		648. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	30
		649. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	30
		650. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	31
		651. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	31
		652. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	31
		653. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	31
		654. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	31
		655. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	32
		656. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	32
		657. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	32
		658. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	32
		659. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	33
		660. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	33
		661. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	33
		662. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	33
		663. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	33
		664. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	34
		665. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест.....	34

[illegible]

[illegible]

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
617.**

Врз основа на член 11 став 1 и 2 и член 12 од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/2000, бр.9/2001 и бр. 41/2010), донесувам

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА И ПРИЗНАНИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

И

Се разрешува членот на Комисијата за одликувања и признања на Претседателот на Република Македонија:

- генерал потполковник МИРОСЛАВ СТОЈАНОВСКИ.

II

За член на Комисијата за одликувања и признања на Претседателот на Република Македонија се именува:

- генерал мајор ГОРАНЧО КОТЕСКИ.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-270/1
10 февруари 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**618.**

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за генетски модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.2.2012 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА СОДРЖИНАТА, ОБЕМОТ И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРОЦЕНА НА РИЗИКОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, СООДВЕТНА ЗА КАРАКТЕРОТ НА ВНЕСЕНИОТ ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАН ОРГАНИЗМ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА¹

Член 1

Со оваа уредба се уредуваат содржината, обемот и методологијата за проценка на ризикот врз животната средина, соодветна за карактерот на внесениот генетски модифициран организам и животната средина.

Член 2

(1) Спроведувањето на процената на ризикот врз животната средина се врши со цел да се идентификуваат и да се проценат од случај до случај потенцијалните негативни влијанија од генетски модифициран организам (во натамошниот текст: ГМО) врз здравјето на луѓето и животната средина, без оглед на тоа дали влија-

нијата се непосредни или посредни, моментални или подоцнежни, а коишто може да произлезат од намерното ослободување на ГМО во животната средина или пуштањето на ГМО производи на пазар.

(2) Проценката на ризикот врз животната средина се спроведува заради утврдување на потребата од управување со ризикот и врз основа на тоа утврдување на потребата од примена на најсоодветните методи за спречување и намалување на ризикот.

Член 3

Одделни изрази употребени во оваа уредба го имаат следното значење:

1. Оценување на ризикот по животната средина е проценка на ризиците по здравјето на луѓето и по животната средина - непосредни или посредни, моментални или подоцнежни - коишто може да ги предизвика намерното ослободување или пуштање на ГМО производ на пазар, спроведена во согласност со Законот за ГМО и оваа уредба.

2. Непосредни ефекти се директни или индиректни ефекти врз здравјето на луѓето или врз животната средина кои се забележани по ослободувањето ГМО во животната средина или нивното пуштање на пазар;

3. Посредни ефекти се однесуваат на ефектите по здравјето на луѓето или по животната средина коишто се јавуваат преку вообичаениот синџир на настани, преку механизмите какви што се интеракциите со другите организми, пренос на генетскиот материјал или промени во намената или во управувањето и кои е веројатно дека согледувањата на посредните ефекти ќе дојде со задоцнување;

4. Моментални ефекти се однесуваат на ефектите по здравјето на луѓето или по животната средина коишто се забележани во периодот на пуштањето на ГМО. Моменталните ефекти можат да бидат непосредни или посредни;

5. Подоцнежните ефекти се ефектите по здравјето на луѓето или по животната средина коишто не можат да се забележат во периодот на пуштањето на ГМО, но стануваат очигледни како непосредни или посредни ефекти во некоја подоцнежна фаза или по завршување на пуштањето; и

6. Кумулативни долгорочни ефекти се вкупните акумулирани ефекти од ограниченото користење на ГМО или од намерното ослободување на ГМО во животната средина врз здравјето на луѓето, вклучувајќи ги меѓу другите и флората, фауната, плодноста на почвата, разградувањето на органските материи во почвата, синџирот на исхрана, биолошката разновидност и здравјето на животните.

Член 4

(1) Проценката на ризик врз животната средина е составен дел на нотификацијата за намерното ослободување на ГМО.

(2) Проценката на ризикот врз животната средина покрај информациите од член 26 став 3 од Законот за генетски модифицирани организми, содржи и податоци за чекорите кои треба да се преземат врз основа на кои се донесуваат заклучоци, заклучоците, резултатот на спроведувањето на проценка на ризикот врз животната средина, како и документацијата врз основа на која се засновани заклучоците, вклучувајќи и друга документација која е од значење за проценка на ризикот.

(3) Поблиската содржина на проценката на ризикот врз животната средина е дадена во Прилогот кој е составен дел на оваа уредба.

¹ Со оваа уредба се врши усогласување со Директива 2001/18/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 12 март 2001 година за намерно пуштање на генетски изменетите организми во животната средина и за ставање во сила Директивата 90/220/ЕЕЗ на Советот, 32001L0018

Член 5

Методологијата што се применува при проценката на ризикот на животната средина се засновува врз начелото на претпазливост при што:

- се идентификуваат карактеристиките на ГМО и неговата примена, кои можат да предизвикаат негативни ефекти. Истите треба да се споредат со оние што ги пројавува неизменет организам од којшто тој произлегол и неговата примена во соодветните ситуации;
- се спроведува на соодветен и транспарентен научен пристап, а врз основа на достапни научни и технички податоци;
- се врши од случај до случај, при што потребните информации можат да се променливи во зависност од конкретните видови на ГМО, нивната планирана намена и потенцијалната животна средина што ќе ги прими, при што се земаат предвид, меѓу другото, и ГМО-и кои се веќе присутно во таа животна средина;
- доколку се појават нови достапни информации за ГМО и за неговите ефекти по здравјето на луѓето или по животната средина, може да се јави потреба од повторно разгледување на проценката на ризикот врз животната средина, со цел да се утврди дали дошло до промена на ризикот или да се утврди дали има потреба од дополнување и/или промена на управувањето со ризикот и
- се анализираат „кумулятивните долгорочни ефекти,“ релевантни за ослободувањето и пуштањето на ГМО производ на пазарот.

Член 6

(1) Во зависност од случајот, проценката на ризикот врз животната средина ќе ги земе во предвид релевантните технички и научни детали во поглед на карактеристиките на:

- организмот (организмите) примател/и или на родителскиот организам (организми);
- генетската/ите измена/и, без оглед на тоа дали се работи за вклучување или за бришење на генетскиот материјал и на релевантните информации за векторот и за донаторот;
- ГМО;
- планираното ослободување и примена, вклучувајќи го и нивниот опсег;
- потенцијалната животна средина – примател, и меѓусебната интеракција (заемните влијанија).

(2) Информациите за пуштањата на слични организми и организми со слични својства и нивните взаемни влијанија во слични животни средини можат да се земат како помошни информации за проценката на ризикот врз животната средина.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-452/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

ПРИЛОГ

Проценка на ризикот врз животната средина

А. Опис на преземени чекори врз основа на кои се донесени заклучоци од спроведувањето на проценка на ризикот врз животната средина:

1. Идентификација на карактеристиките коишто можат да предизвикаат негативни ефекти:

Идентификување на сите карактеристики на ГМО поврзани со генетската промена, од кои можат да произлезат негативни ефекти по здравјето на луѓето или врз животната средина. Споредувањето на карактеристиките на ГМО со оние на неизменет организам, во соодветни услови на пуштање или на примена, е потребно за идентификување на конкретните потенцијални негативни ефекти што произлегуваат од генетската модификација. Исто така потребно е да се земат во предвид можните негативни влијанија, а не истите да се отфрлат со образложение дека веројатноста за појава на истите е многу мала.

Можните негативни ефекти од ГМО се различни од случај до случај, и истите може да предизвикаат :

- Заболувањата кај човекот, вклучувајќи ги и алергиските и токсичните ефекти;
- Заболувањата кај животните и кај растенијата, вклучувајќи ги и токсичните, а онаму каде што е соодветно и алергиските ефекти;
- Ефектите врз динамиката на популациите на видовите во животната средина примател и генетската разновидност на секоја од овие популации;
- Изменетата подложност на патогени микроорганизми со што се олеснува ширењето на инфективните болести и/или создавањето нови резервоари или вектори;
- Загрозувањето на профилактичките или на терапевтските третмани за медицинска или за ветеринарна заштита или за заштита на растенијата, на пример преку пренесување на гени кои покажуваат отпорност на антибиотиците што се користат во хуманата медицина или во ветерината;
- Ефектите врз биогеохемиските циклуси, особено врз рециклирањето на јаглеродот и на азотот, преку промените во процесот на распаѓање на органскиот материјал во почвата.

Негативните ефекти можат да бидат непосредни или посредни, преку следните механизми:

- ширењето на ГМО во животната средина;
- пренесувањето на вметнат генетски материјал на другите организми или на истиот организам, без оглед на тоа дали е тој генетски изменет или не;
- фенотипската и генетската нестабилност;
- заемното влијание со другите организми и
- промените во раководењето, вклучувајќи ги и промените во земјоделската практика, онаму каде што тоа е применливо.

2. Проценка на сите потенцијални последици од секое одделено несакано влијание, доколку се јават такви.

Проценка на големината на последиците се врши за секое потенцијалено негативно влијание. Проценката треба да произлезе од претпоставката дека ќе дојде до негативно влијание. Треба да се земе во предвид веројатноста дека животната средина во којашто се планира пуштањето на ГМО, како и начинот на пуштањето, ќе имаат влијанија на големината на последиците.

3. Проценка на веројатноста за појава на секое идентификувано потенцијално негативно влијание.

Карактеристиките на животната средина во којашто се планира пуштањето на ГМО, како и начинот на пуштање, се важни фактори при проценувањето на веројатноста или на можноста за појава на негативни влијанија.

4. Проценка на ризикот од секоја од идентификуваните карактеристики на ГМО

Проценката се прави во оптималните граници на можностите, на ризикот по здравјето на луѓето или по животната средина од секоја од идентификуваните карактеристики на ГМО, којашто има потенцијал да предизвика негативни влијанија, со оглед на состојбата на развојот, преку комбинирање на веројатноста за појава на негативно влијание и големината на последиците, доколку се јави некое такво влијание.

5. Примена на стратегиите за управување кај ризиците од намерното пуштање или пуштањето на пазар на ГМО/и

При оценувањето на ризиците можат да бидат идентификувани ризици за кои е потребно соодветно управување и да се утврди најдобриот начин за управување со нив, за што треба да се дефинира стратегија за раководење со ризици.

6. Дефинирање на сеопфатниот ризик од ГМО

Проценката на сеопфатниот ризик од ГМО треба да се изврши така што ќе се земаат предвид сите предложени стратегии за раководење со ризиците.

Б. Заклучоци за потенцијалните ефекти врз животната средина, како резултат на пуштањето или пласирањето на ГМО на пазарот

Врз основа на проценката на ризикот врз животната средина, спроведена во согласност со начелата и методологијата опишани во членовите 5 и 6 на овој правилник, информациите за точките наведени во точките Б1 и Б2 од овој Прилог треба на соодветен начин да бидат вклучени во нотификацијата со цел да се помогне при донесувањето заклучоци за потенцијалното влијание врз животната средина од пуштањето или од пласирањето на ГМО на пазарот:

Б.1 Кај оние ГМО што не спаѓаат во редот на повисоки растенија во нотификацијата се наведуваат информации за:

1. Колкава е веројатноста еден ГМО да стане отпорен и инвазивен во природните живеалишта, под условите на предложеното пуштање.

2. Секоја селективна предност или недостаток пренесен на ГМО и веројатноста за нивна реализација под условите на предложеното/ите пуштање/а.

3. Колкава е можноста за пренос на гените на други видови, во услови на предложеното пуштање на ГМО и секоја селективна предност или недостаток пренесен на овие видови.

4. Колкава е можноста за појава на моментално и/или на подоцнежнo влијание врз животната средина како резултат на непосредното и посредното заемно влијание на ГМО и целните организми (ако може да се примени).

5. Можноста за појава на моментално и/или на подоцнежнo влијание врз животната средина како резултат на непосредното и посредното заемно влијание на ГМО и нецелните организми, вклучувајќи го и влијанието врз нивоата на популацијата на ривалите, пленот, домаќините, симбиотите, грабливците, паразитите и патогените.

6. Можноста за појава на моментални и/или на подоцнежни влијанија по човековото здравје што произлегуваат од непосредните и од посредните заемни влијанија на ГМО и лицата кои со нив работат, доаѓаат во допир со или се во близина на пуштањето/та на ГМО.

7. Можноста за појава на моментални и/или на подоцнежни влијанија по здравјето на животните и последици по синцирот на добиточна/човекова исхрана што произлегуваат од консумирањето на ГМО и на сите производи добиени од него, доколку се наменети за добиточна храна.

8. Можните моментални и/или подоцнежни влијанија врз биогеохемиските процеси што произлегуваат од потенцијалните непосредни и посредни заемни влијанија на ГМО и на целните и нецелните организми во близина на пуштањето/та на ГМО.

9. Можните моментални и/или подоцнежни непосредни и посредни влијанија врз животната средина на посебните техники применети при управувањето со ГМО коишто се разликуваат од техниките применети за организми кои не се генетски изменети.

Б.2. Кај генетски изменетите повисоки растенија (ГИПР) во нотификацијата се наведуваат информации за:

1. Колкава е веројатноста ГИПР да станат поотпорни од примачот или од родителските растенија во земјоделските живеалишта или поинвазивни во природните живеалишта.

2. Секоја селективна предност или секој недостаток пренесен на ГИПР.

3. Колкав е потенцијалот за пренос на гените на истиот или на други сексуално компатибилни растителни видови, во услови на садење на ГИПР, и секоја селективна предност или секој недостаток пренесен на овие растителни видови.

4. Можното моментално и/или подоцнежнo влијание врз животната средина што произлегува од непосредното или посредното заемно влијание меѓу ГИПР и целните организми, на пример грабливци, паразитоиди и патогени (ако може да се примени).

5. Можното моментално и/или подоцнежнo влијание врз животната средина што произлегува од непосредното или посредното заемно влијание на ГИПР и нецелните организми (земајќи ги предвид и организмите коишто имаат заемно влијание со целните организми), вклучувајќи го и влијанието врз нивоата на популацијата на ривалите, хербиворите, симбиотите (онаму каде што може да се примени), паразитите и патогените.

6. Можните моментални и/или подоцнежни влијанија врз здравјето на луѓето што произлегуваат од потенцијалните непосредни и посредни заемни влијанија меѓу ГИПР и лицата кои работат со, доаѓаат во допир со или се во близина на пуштањето/та на ГИПР.

7. Можните моментални и/или подоцнежни влијанија врз здравјето на животните и последици по синцирот на добиточна/човекова исхрана што произлегуваат од консумирањето на ГИО и сите производи добиени од него, доколку се наменети за добиточна храна.

8. Можните моментални и/или подоцнежни влијанија врз биогеохемиските процеси што произлегуваат од потенцијалните - непосредни и посредни - заемни влијанија на ГИО и целните и нецелните организми во близина на пуштањето/та на ГИО.

9. Можните моментални и/или подоцнежни - непосредни и посредни влијанија врз животната средина, на посебните техники на одгледување, управување и берење што се користат за ГИПР, кои се разликуваат од техниките применети за повисоки растенија кои не се генетски изменети.

619.

Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.2.2012 година, донесе

УРЕДБА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАКАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАКАЊА ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Предмет на уредување

Со оваа уредба се пропишуваат поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година.

Член 2

Поблиски критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и грло добиток, висина на директни плаќања

(1) Поблиските критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и грло добиток, како и висината на директните плаќања во завис-

ност од видот на културата, класата и квалитетот на земјоделскиот производ и видот на добитокот, се утврдуваат по области согласно подмерките опишани во ставовите 2, 3, 4, и 5 на овој член.

(2) Поблиските критериуми во растителното производство од мерка 1 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и висината на директните плаќања во зависност од видот на културата се следни:

1) За директни плаќања по обработлива земјоделска површина за поделелски култури

- Корисници на оваа подмерка може да бидат земјоделските стопанства кои во производна 2011/2012 година имаат засеани површини со следните култури: пченица, јачмен, пченка, рж, овес, ориз, тритикале, сирак, просо, хмељ, лека, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, афион, шеќерна репка, памук, граор, еспарзета, добиточен грашок и наут(слануток), за засеана или одржувана површина со луцерка;

- Минимум засеана површина за секоја култура одделно е 0,3 ха во производната 2011/2012 година, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%;

- Висината на директните плаќања изнесува 9.000,00 денари по хектар, а се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа: од 0,3 ха до 10 ха 100%, од 10,1 ха до 50 ха 60%, од 50,1 ха до 100 ха 30% и над 100 ха 10% за секоја култура одделно.

2) За дополнителни директни плаќања од точка 1) на оваа уредба за одгледување на ориз, сончоглед, пченка и фуражни култури

- Корисници на оваа подмерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат засеани површини со ориз, сончоглед, луцерка, еспарзета, граор, добиточен грашок и пченка и поднеле барање за подмерката 1.1. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година;

- Минимум засеана површина за секоја култура одделно е 0,3 ха во производната 2011/2012 година, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%;

- Висината на директните плаќања за ориз и сончоглед изнесува 3.000,00 денари по хектар а се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа: од 0,3 ха до 10 ха 100%, од 10,1 ха до 50 ха 60%, од 50,1 ха до 100 ха 30% и над 100 ха 10% за секоја култура одделно.

- Висината на директните плаќања за луцерка, еспарзета, граор, добиточен грашок и пченка изнесува 1.000,00 денари по хектар за секоја култура одделно.

3) За дополнителни директни плаќања за засеани површини со житни култури од точка 1) на оваа уредба со сертифициран семенски материјал

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засеани површини со житни култури од точка 1) со сертифициран семенски материјал во производната 2011/2012 година со следните култури: пченица, јачмен, пченка, рж, овес, ориз, тритикале, сирак, просо, хмељ и поднеле барање за подмерката 1.1. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година, според Табела-Просечни количини на семе по хектар која е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на оваа уредба;

- Минимум 0,3 ха засеана површина со житни култури во производна 2011/2012 година, која се однесува за секоја култура одделно;

Висината на директните плаќања изнесува 3.000,00 денари по хектар.

4) За директни плаќања по обработлива земјоделска површина за градинарско производство

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства со исклучок на државни субјекти кои имаат засеани површини со следниве градинарски култури: домати, пипер, лубеница, диња, грав, боранија, грашок, компир, краставици, корнишони, зелка, кел, кромид, лук, праз, тиквички, зеленасалата, брокула, спанаќ, карфиол, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици, цвеќе и култивирано произведени ароматични и зачински растенија и декоративни садници. Листата на култивирани лековити, ароматични и зачински растенија за земјоделско производство и декоративни садници кои се предмет на директни плаќања за оваа подмерка е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на оваа уредба.

- Минимум 0,2 ха засеана површина за секоја градинарска култура одделно, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%;

- Висината на директните плаќања за домати и краставица изнесува 30.000 денари по хектар, за пипер и компир 23.000,00 денари по хектар, за режано цвеќе, грав, боранија, грашок, краставици, корнишони, зелка, кел, кромид, лук, праз, зелена салата, брокула, спанаќ, карфиол, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици и култивирано произведени ароматични и зачински растенија 20.000,00 денари по хектар, за лубеница (калемена), тиква, тиквичка и декоративни садници 6.000,00 денари по хектар.

Висината на директните плаќања за диња изнесува 10.000 денари по ха.

Дополнителна поддршка за лубеница која не е калемена, износот на поддршката изнесува 10.000 денари по ха, но при тоа задолжително е потребно приложување на потврда од надлежна институција која ќе потврди дека не е извршено калемење.

5) За дополнителни директни плаќања за производство под контролирани услови на домати, пиперки, краставици и режано цвеќе од точка 4) на оваа уредба

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства производители на домати, пиперки, краставици и режано цвеќе во затворени простории под контролирани услови и поднеле барање за подмерката 1.4. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година.

- Минимум 0,2 ха засадена површина во пластеници или стакленици, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засадена површина се намалува за 50%.

- Висината на директните плаќања изнесува дополнителни 90.000,00 денари по хектар за производство во контролирани услови со доставен доказ за набавен огревен материјал и производството да е продадено на домашен пазар или остварен извоз најдоцна до 15 мај 2012 година.

6) За дополнителни директни плаќања за градинарски култури продадени во преработувачки капацитети

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени површини со градинарски култури и поднеле барање за подмерка 1.4. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година.

- Минимум 0,2 ха засадена површина со градинарски култури од подмерка 1.4. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година, остварено производство во 2012 година и истото да е продадено во преработувачки капацитети за зеленчук

во период ноември 2011 – октомври 2012 година запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи.

- Висината на директните плаќања изнесува 1,5 денари по килограм, освен за пиперки и корнишони за кои висината на директни плаќања изнесува 2 денари по килограм.

7) За директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови насади евидентирани во регистарот на лозови насади

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат површини под лозови насади претходно пријавени-регистрали во Националниот регистар на лозови насади, со почеток на исплата од втората година од подигнувањето на лозовиот насад.

- Минималната површина под лозови насади е 0,2 ха, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минималната површина се намалува за 50%;

- Висината на директните плаќања изнесува 40.000,00 денари по хектар или 100% за лозови насади на површина од 0,2 ха до 3 ха, 24.000,00 денари по хектар или 60% за површина од 3,1 ха до 10 ха, 12.000,00 денари по хектар или 30% за површина од 10,1 ха до 30 ха и за површина над 30 ха 4.000,00 денари по хектар или 10% од максималната висина на поддршка.

8) За директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни насади

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат овошни насади од видовите и сортите запишани во Националната сортна листа на Република Македонија.

- Минимум 0,3 ха површина за секој овошен вид одделно со постоечки овошни насади, со почеток на исплата од втората година од подигнувањето на овошниот насад, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минималната површина се намалува за 50%;

- Прифатлив број на овошки по хектар е врз основа на Табела за прифатлив број на овошки -садници по хектар за постоечки производни овошни насади подигнати до пролет 2011 година по овошни видови и за ново подигнати производни насади од есен 2011 до пролет 2012 година која е дадена во прилог 3 кој е составен дел на оваа уредба.

- Висината на директните плаќања изнесува 28.000,00 денари по хектар за: круша, цреша, вишна, кајсија, праска и актинидија.

- Висината на директните плаќања изнесува 25.000,00 денари по хектар за: дуња, мушмула, слива, маслинка, калинка, јапонско јаболко, смоква, аронија, боровинка, рибизла, малина, капина и јагода.

- Висината на директните плаќања за јаболкови насади изнесува 23.000,00 денари по хектар со број на садници од 400 до 999 садници по хектар, и 25.000,00 денари по хектар со број на садници поголем од 999 садници по хектар.

- Висината на директните плаќања изнесува 15.000,00 денари по хектар за: насади со ореви, бадеми, лешници и костени.

Висината на директните плаќања од оваа точка процентуално се намалува со зголемување на пријавените вкупни површини од сите овошни видови и тоа за секој вид одделно: од 0,3 ха до 3 ха 100%, од 3,1 ха до 10 ха 60%, од 10,1 ха до 30 ха 30% и над 30 ха 10%.

9) За дополнителни директни плаќања за овошје продадено во преработувачки капацитети

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат површини со овошни видови и поднеле барање за подмерка 1.8. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година.

- Минимум 0,3 ха површини со овошен насад од подмерка 1.8. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година, остварено производство во 2012 година и истото да е продадено во преработувачки капацитети за овошје во 2012 година запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи.

- Висината на директните плаќања изнесува 2,00 денари по килограм.

10) За директни плаќања за произведен и продаден ориентален ароматичен и полуориентален суров тутун од реколта 2011 година

- Корисници на оваа подмерка се физички и правни лица кои своето производство на тутун од реколта 2011 година го продале во регистрирано откупно претпријатие.

- Висината на директните плаќања изнесува 60,00 денари по килограм.

11) За директни плаќања за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни и индустриски култури (освен тутун)

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства и правни лица запишани во Регистар на производители на семенски материјал и кои имаат произведен семенски материјал во 2012 година согласно Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија.

- Минимум 0,3 ха засеани површини за секоја култура одделно, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%;

- Висината на директните плаќања изнесува 15.000,00 денари по хектар за произведен сертифициран семенски материјал.

Висината на директните плаќања процентуално се намалува со зголемување на пријавените вкупни површини од сите житни и индустриски култури: од 0,3 ха до 10 ха 100%, од 10,1 ха до 50 ха 75%, над 50,1 ха 50%.

12) За директни плаќања за производство на домашен лозов калем и овошен саден материјал

- Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства и правни лица запишани во Регистар на производители на семенски и саден материјал и кои имаат произведен сертифициран лозов и/или овошен саден материјал во 2012 година.

- Произведен и продаден домашен лозов калем и овошен саден материјал во 2012 година од регистрирани производители согласно Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија.

- Висината на директните плаќања изнесува 25,00 денари по калем односно садница за произведени и продадени калем односно садници не земајќи ги во предвид количините за сопствени потреби.

13) За директните плаќања за подигање на нови лозови насади

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат подигнато нови површини под лозов насад претходно пријавени-регистрали во Националниот регистар на лозови насади со вински или трпезни сорти.

- Минималната површина под лозови насади е 0,2 ха, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минималната површина се намалува за 50%;

- Избраните вински сорти мора да бидат во согласност со Правилник за класификација на сорти на грозје за производство на вино кои се предмет на директни плаќања мора да бидат согласно Листа на одобрени и препорачани вински сорти на грозје по виногорја.

- Задолжителен услов е барателот да има извршено агрохемиска анализа на почвата.

- Висината на директните плаќања изнесува 140.000,00 денари по хектар за винските сорти грозје и 160.000,00 денари по хектар за трпезни сорти грозје.

- Прифатливиот број на сертифициран калем за посадочен материјал по хектар е даден во Прилог 4 кој е составен дел на оваа уредба.

14) За директни плаќања за подигање нови овошни насади

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат подигнато нови овошни насади во период есен 2011 и пролет 2012 година од следниве овошни видови: јаболка, круша, дуња, мушмула, слива, праска, кајсија, цреша, вишна, орев, бадем, лешник, актинидија, рибизла, малина, капина, јагода, маслинка, калинка, јапонско јаболка, аронија, боровинка, питом костен и смоква.

- Минимална површина 0,3 ха, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минималната површина се намалува за 50%;

- Задолжителен услов е барателот да има извршено агрохемиска анализа на почвата.

- Висината на директните плаќања изнесува 100.000,00 денари по хектар за новоподигнати овошни насади од јагода во контролирани услови (оранжерии или пластеник) со сакиски систем на одгледување.

- Висината на директните плаќања изнесува 100.000,00 денари по хектар за новоподигнати овошни насади од јаголчести и коскести овошни видови, за јагкестите овошни видови вклучително и костен висина на директни плаќања изнесува 50.000,00 денари по хектар, а за новоподигнати јагодести овошни видови висината на директните плаќања изнесува 70.000,00 денари по хектар освен за јагода на отворено каде што висината на поодршката е 35.000,00 денари по хектар.

- Прифатливиот број на прифатени садници по хектар за сертифициран саден материјал (произведен од регистриран производител според Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија) е согласно Табела за прифатлив број на овошки -садници по хектар за постоечки производни овошни насади подигнати до пролет 2011 година по овошни видови и за ново подигнати производни насади од есен 2011 до пролет 2012 година која е дадена во Прилог 3.

Отстапувањата можат да бидат за 10% од прикажаната густина на садењето и прифатливиот број на садници по хектар.

Средствата од оваа мерка ќе се исплатат по извршената проверка од страна на надлежна институција која треба да потврди дека корисникот на средствата правилно го одржува овошниот насад.

15) За директни плаќања за обележани грла говеда

(3) Поблиските критериуми во сточарското производство од мерка 2 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година по грло добиток и висината на директните плаќања во зависност од видот на добитокот се следни:

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, кои ги имаат обележано и евидентирано грла говеда во Регистарот на говеда и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 2.800,00 денари по грло. Бројот на обележани грла се пресметува скалесто и тоа: од 1 грло до 100 грла 100%, од 101 грла до 150 грла 70%, од 151 грла до 300 грла 50% и над 301 грла 40%.

16) За дополнителни директни плаќања од точка 15) на оваа уредба за обележани грла говеда

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, кои ги имаат обележано и евидентирано грлата говеда во Регистарот на

говеда и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2012 година, со исклучок на земјоделските стопанства кои се корисници на директните плаќања од точка 17) на оваа уредба.

- Дополнителен критериум за оваа подмерка е земјоделското стопанство да има најмалку 30 грла говеда, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство критериумот за грла говеда се намалува за 50%;

- Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари по грло за женско грло на возраст од 12 до 24 месеци на 31 октомври 2012 година.

17) За директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства – производители на кравјо млеко регистрирани како одгледувачи на говеда во Регистарот на говеда и сопственото производство го имаат продадено на откупувач на сурово млеко запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи за период октомври 2011 – септември 2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и продадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло.

18) Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или заклале говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2011 – април 2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари по грло продадено или заклано во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2011 – април 2012 година.

19) За дополнителни директни плаќања од точка 18) на оваа уредба за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет за производство на месо

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или заклале говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2011 – април 2012 година.

- Дополнителни критериуми за оваа подмерка е грлата говеда да не се помлади од 8 месеци и да не се постари од 18 месеци.

- Оваа мерка се однесува на следните раси говеда: сименталско, оберинталско, монтафонско, херефорд, шароле, буша и мелези.

- Висината на директните плаќања изнесува 2.000,00 денари по грло продадено или заклано во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2011 –април 2012 година.

20) За директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато потекло и висок генетски потенцијал

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои набавиле високостелни педигрирани јуници во период октомври 2011–април 2012 година од признати организации на одгледувачи на добиток.

- Висината на директните плаќања изнесува 40.000,00 денари по грло за набавени од 1 до 20 грла, 30.000,00 денари по грло за набавени од 21 до 50 грла, 25.000,00 денари по грло за набавени од 51 до 200 грла, 15.000 денари по грло за набавени над 200 грла.

21) За директни плаќања за обележани грла овци од сите категории

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства одгледувачи на овци кои поседуваат минимум 30 грла овци од сите категории евидентирани во Регистарот на овци и истите ќе ги чуваат најмалку до 30.10.2012 година, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство критериумот се намалува за 50%.

- Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по грло за сите категории и возрасти обележани грла. Бројот на обележани грла се пресметува скалесто и тоа: од 30 грло до 250 грла 100%, од 251 грла до 500 грла 80%, од 501 грла до 1.000 грла 70% и над 1.001 грла 60%. Дополнителни 700,00 денари по грло се исплаќа за женски јагниња кои на 31 октомври 2012 година се на возраст од 6 до 12 месеци.

22) За директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства – производители на овчо млеко регистрирани како одгледувачи на овци во Регистарот на овци и сопственото производство го имаат продадено на откупувач на сурово млеко запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи за период октомври 2011 – септември 2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и продадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло.

23) За директни плаќања за набавка на машини приплодни грла–оригинали и репродуктори

- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои набавиле машини приплодни грла во период октомври 2011–април 2012 година од регистрирани одгледувачишта на приплоден добиток.

- Набавени машини приплодни грла оригинали и репродуктори во период јануари– септември 2012 година од страна на одгледувачи на овци. Набавката на машините приплодни грла мора да биде од признати организации на одгледувачи на добиток.

- Висината на директните плаќања е во износ од 20.000,00 денари по грло оригинали и 5.000,00 денари по грло репродуктори.

24) За директни плаќања за обележани грла кози

- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства одгледувачи на кози.

- Оваа мерка се однесува на фарми кои поседуваат минимум 10 грла кози од сите категории евидентирани во Регистарот на кози и истите ќе ги чуваат најмалку до 30.10.2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 900,00 денари по грло за сите категории и возрасти и дополнителни 300,00 денари за женски кози кои на 31 октомври 2012 година се на возраст од 6 до 12 месеци.

25) За директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства–производители на козјо млеко регистрирани како одгледувачи на кози во Регистарот на кози и сопственото производство го имаат продадено на откупувач на сурово млеко запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи за период октомври 2011 – септември 2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и продадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло.

26) За директни плаќања за набавка на приплодни машини грла

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои набавиле приплодни машини грла кози во период октомври 2011 – април 2012 година од признати организации на одгледувачи на добиток.

- Висината на директните плаќања е во износ од 4.500,00 денари по набавено приплодно грло.

27) За директни плаќања по грла маторици

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат маторици и поседуваат минимум 3 грла маторици и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 900,00 денари по грло маторица.

28) За директни плаќања за одгледани и заклани гоеници регистрирани кланични капацитети

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и заклале гоеници во регистрирани кланични капацитети.

- Оваа мерка се однесува на фарми кои одгледале и продале минимум 5 грла во регистрирани кланични капацитети со минимална тежина од 90 килограми по продадено грло во период од октомври 2011 до април 2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по грло. Бројот на грла се пресметува скалесто и тоа: од 3 до 5.000 грла 100%, од 5.001 до 10.000 грла 80%, од 10.001 до 15.000 грла 50% и над 15.000 грла 30%.

29) За директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи (назимки и нерези)

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои набавиле приплодни грла свињи од признати организации на одгледувачи на добиток во период од октомври 2011 до април 2012 година.

- Висината на директните плаќања е во износ од 25.000,00 денари по грло за набавка на оригинали и во износ од 5.000,00 денари по грло за набавка на приплодни грла хибриди.

30) За директни плаќања за одгледани и продадени бројлери

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат одгледани и продадени во период октомври 2011 – април 2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 30,00 денари по пиле.

31) За директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои заклале и/или продале минимум 2000 амортизирани несилки во регистрирани кланични капацитети во период октомври 2011 – април 2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 25,00 денари по несилка.

32) За директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои произвеле и продале еднодневни бројлерски пилиња во период од октомври 2011 – април 2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 3,00 денари по пиле.

33) За директни плаќања за произведени еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои произвеле и продале еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди во период од октомври 2011–април 2012 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 3,00 денар по пиле.

34) За директни плаќања за регистрирано презиме-но пчелно семејство

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои поседуваат минимум 35 презимени пчелни семејства, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство критериумот се намалува за 50%.

- Висината на директните плаќања изнесува 600,00 денари по пчелно семејство.

35) За директни плаќања за набавка на матици

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои поседуваат минимум 15 пчелни семејства – нуклеуси и имаат купено максимум до 10 матици во период од октомври 2011 до април 2012 година од одобрено и регистрирано одгледувалиште на пчелни матици.

- Висината на директните плаќања изнесува 500,00 денари по набавена матица независно од вредноста на набавката.

36) За директни плаќања за подигање на нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем)

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои поседуваат минимум 35 презимени пчелни семејства и имаат поседана или засадена површина од минимум 0,2 ха од следните медоносни растенија: фацелија, еводија или багрем, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство критериумот се намалува за 50%.

- Висината на директните плаќања изнесува 2.500,00 денари по хектар или 8,00 денари по засадена садница.

37) За директни плаќања за фармерско одгледување на ноеви

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат ноеви и имаат регистрирано одгледувалиште.

- Оваа мерка се однесува на оние фармери кои одгледуваат минимум 4 возрасни единки ноеви.

- Висината на директните плаќања изнесува 1.700,00 денари по глава.

38) За директни плаќања за фармерско производство на полжави

- Корисници на оваа подмерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои одгледуваат полжави и имаат регистрирано одгледувалиште.

- Оваа мерка се однесува на оние фармери кои одгледуваат полжави на минимум 0,2 ха вкупна производна површина на фармата.

- Висината изнесува 90.000,00 денари по хектар.

(4) Дополнителна финансиска поддршка во висина од 15% се доделува за подрачја со ограничени можности за производство и тоа:

- директни плаќања по површина обработено земјоделско земјиште на катастарска парцела која се наоѓа на надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на земјишни парцели за мерките од точките: 1), 4), 5), 7), 8), 11), 12), 13) и 14) од оваа уредба.

- директни плаќања по единица земјоделски производ од растително потекло кој е произведен на земјоделско земјиште на катастарска парцела која се наоѓа на надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на земјишни парцели за мерките од точките: 6) и 9) од оваа уредба.

- директни плаќања по грло добиток за регистрирани одгледувалишта во населени места со надморска висина поголема од 700 метри или со број на жители помал од 100 за мерките од точките: 15), 16), 18), 19), 21), 24), 28), 30), 31), 32), 33), 34), 36), 37) и 38) од ова уредба.

- директни плаќања по единица земјоделски производ од сточарско потекло кој е произведен на регистрирани одгледувалишта во населени места со надморска висина поголема од 700 метри или со број на жители помал од 100 за мерките од точките: 16), 22) и 25) од оваа уредба.

(5) Поблиските критериуми за органското земјоделско производство од мерка 3 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и грло добиток, како и висината на директните плаќања во зависност од видот на културата и видот на добитокот се следни:

39) За дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од ставовите (2) и (3) на овој член сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во преод

- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат сертифицирано растително и сточарско органско производство и производство во преод согласно Законот за органско земјоделско производство

- Висината на директните плаќања се зголемува за 30% во однос на директните плаќања предвидени во мерките од ставовите (2) и (3) на овој член. За овоштарското и лозарското производство висината на директните плаќања се пресметува скалесто и тоа: од 0,1 ха до 10 ха 100%, од 10,1 ха до 40 ха 60%, од 40,1 ха до 60 ха 30% и над 60 ха 10%.

40) За директни плаќања за површини наменети за зелено ѓубрење или угар во плодород

- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат површини наменети за зелено ѓубрење или угар во плодород.

- Оваа мерка се однесува за површини на кои се одгледуваат тревни смеси кои служат за зелено ѓубрење или пак површините не се користат за земјоделско производство (се оставаат за угар во плодород), со исклучок на површините на кои угарот се применува повеќе од една година на иста површина.

- Висината на директните плаќања изнесува 3.500,00 денари по хектар.

Член 3

Начин на директни плаќања

(1) Директните плаќања во земјоделството за 2012 година ќе се извршуваат според поднесени барања за финансиска поддршка и рокови за поднесување на барањата со исклучок на мерката од точка 10) од оваа уредба.

(2) Реализацијата на мерката од точка 10) ќе се врши според списоци за откупени количини на суров тутун од реколта 2011 година доставени до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, најдоцна до 31.03.2012 година од страна на правни лица регистрирани во Регистарот на откупувачи на тутун.

(3) Административните проверки и контроли потребни за реализација на директните плаќања во поглед на утврдување на катастарските парцели се вршат врз основа на податоци евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства.

(4) Административните проверки и контроли потребни за реализација на директните плаќања во поглед на утврдување на бројната состојба на говеда, овци, кози и пчели се вршат врз основа на податоци од

Регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни, а утврдување на бројна состојба на маторици, ноеви и полжави врз основа на потврди издадени од регистрирани ветеринарни друштва.

Член 4

Рокови за поднесување на барања

Крајните рокови за поднесување на барањата од член 3 на оваа уредба по одделни мерки од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година се следни:

1. До 20 јуни 2012 година за мерките од точките 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 12), 13), 14), 15), 17), 18), 19), 20), 21), 23), 24), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37) и 38).

2. До 5 ноември 2012 година за мерките од точките: 6) и 9).

3. За мерките од точките 17), 22) и 25) крајните рокови за поднесување на барања се според следните периоди:

-до 30 април 2012 година за продадено млеко во период од 1 октомври до 31 декември 2011 година,

-до 15 јуни 2012 година за продадено млеко во период од 1 јануари до 31 април 2012 година

-до 5 ноември 2012 година за продадено млеко во период од 1 мај до 30 септември 2012 година.

4. За мерките од точките 39) и 40) крајниот рок за поднесување на пријава е 20.06.2012 година, а рокот за поднесување на барање за исплата и комплетна документација е 30.11.2012 година.

Член 5

Правните лица кои се занимаваат со откуп, преработка и трговија на примарни земјоделски производи и услуги за колење, потребните податоци за реализирање на директните плаќања согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година, на барање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги доставуваат во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-523/1
13 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

Прилог 1

Табела . Просечни количини семе по хектар

Вид	Маса на 1000 зрна	Сеидбена норма		Просечно кг/ха
		Број зрна на м2	Кг/ха	
Пченица	40-45	600-700	250-300	270
Јачмен	35-40	450-500	160-200	180
Тритикале	45-55	450-550	240-300	250
Рж	40-50	450-500	180-250	200
Овес	30-35	400-450	120-160	140
Ориз	37-44	450-500	170-220	200
Пченка	300-500	6,5-8,0	20-40	30
Сирак	20-30	6,0-12,0	10-30	20

Прилог 2

**ЛИСТА НА КУЛТИВИРАНИ ЛЕКОВИТИ, АРОМАТИЧНИ И ЗАЧИНСКИ
РАСТЕНИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО**

1. *Valeriana officinalis* – мачкина трева (одолен, валеријан)
2. *Inula Helenum* L. Asteraceae – оман (голем корен, волско око)
3. *Ocimum basilicum* L. (Lamiaceae) – босилек
4. *Trigonella foenum-graecum* L. (Leguminosae) – грчко семе (пискавица, сминдух)
5. *Angelica archangelica* L. (Umbelliferae) – ангелика
6. *Digitalis lanata* Ehrh. (Scrophulariaceae) – волнест напрсток (бесник)
7. *Chamomilla recutita* L. (или *Matricaria chamomilla*) – камилица
8. *Centaurea cyanus* L. – синчец
9. *Lavandula angustifolia* L. – лаванда
10. *Linum usitatissimum* L. – лен
11. *Silybum marianum* L. (Asteraceae) – (сикавица, диваартичока, бадел – овасесрпско-хрватски термини на растението)
12. *Melissa officinalis* L. – маточина (пчелина трва, лимон трева)
13. *Papaver somniferum* – афион
14. *Petroselinum crispum* – магдонос
15. *Mentha piperita* L. – нане
16. *Calendula officinalis* L. – невен
17. *Salvia officinalis* L. – жалфија
18. *Achillea millefolium* L. – ајдучка трева
19. *Echinacea purpurea* (angustifolia) – сончевшешир
20. *Plantago lanceolata* L. – теснолистентегавец
21. *Hisopus officinalis* L. – изоп
22. *Pimpinella anisum* L. – анасон
23. *Arnica montana** – арника
24. *Urtica dioica* L. (Urticaceae)* – коприва
25. *Gentiana lutea* L. (Gentianaceae)* – линчура
26. *Hypericum perforatum* L. (Hypericaceae)* – кантарион
27. *Verbascum phlogoides* I *Verbascum densiflorum* – лопен
28. *Malva silvestris* L. – црнслез (дивслез, големслез)
29. *Althaea officinalis* L. (Malvaceae) – белслез
30. *Saturea hortensis* (montana) L. (Lamiaceae) – чубрица
31. *Anetum graveolens* L. (Umbelliferae) – копар
32. *Artemisia dracunculus* (Asteraceae) – естрагон,
33. *Foeniculum vulgare*, var. dulce – сладоканасон (fenikulum)
34. *Humulus lupulus* L. – хмел
35. *Coriandrum sativum* L. – кориандер
36. *Majorana hortensis* (origanum majorana) L. – мајоран
37. *Sinapsis alba* L. – белсинап
38. *Thymus vilgaris* L. – тимјан
39. *Artemisia absinthium* L. – пелин (белпелин, питомпелин)

А. ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА:**-КУЛТИВИРАНИ РАСТЕНИЈА****-САМОНИКЛИ РАСТЕНИЈА****КУЛТИВИРАНИ ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА:**

1. Valerianaofficinalis – маичкина трева (одолен, валеријана)
2. InulaheleniumL. Asteraceae – оман (голем корен, волско око)
3. OcimumbasilicumL(Laminaceae) –босилек
4. TrigonellafoenumgraecumL(legumenosae) – грчко семе (сминдух)
5. AngelicaarchangelicaL. (Umbeliferae) - снгелика
6. DigitalislanataEhrh. (scrophulariaceae) – волнест напрсток
7. Chamomilla recutita L. - камилица
8. Centaurea cyanus L. – синчец
9. Lavandula angustifolia L. - лаванда
10. Linum usitatissimum L. - лен
11. Silybum marianum L. - (сикавица, диваартичока, баделъ)
12. MelissaofficinalisL. – маточина (пчелина трева, лимон трева)
13. Papaversomnuferum - афион
14. Petroselinumcrispum - магдонос
15. Mentha piperitae L - нане
16. Calendula officialis L. - невен
17. Salvia officinalis L. - жалфија
18. Achilea millefolium L. – ајдучкатрева
19. Echinacea purpurea (angustifolia) – сончевшешир,
20. Plangato lancepolata L. – теснолистентегавец
21. Hissopus officinalis L. - изоп
22. PimpinellaanisumL. - анасон

САМОНИКЛИ И КУЛТИВИРАНИ ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА:

1. Arnica montana* - арника
2. UrticadioicaL. (Urticaseae)* - коприва
3. GentianaluteaL. (Gentianaceae)* - линкура
4. HypericumperforatumL. (Hyperycaseae, но поправилно е Clusiaceae) * - кантарион
5. ChamomilavulgarisL. - (камилица)
6. Verbascum phlomolides i Verbascum densiflorum - лопен
7. Malva silvestris L. – црнслез (дивслез, големслез)
8. Achilea millefolium L. – ајдучкатрева
9. Verbascum phlomolides I Verbascum densiflorum (лопен)
10. Althaea officinalis L. (malvaceae) – белслез

Б. КУЛТИВИРАНИ ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА:

1. Saturea hortensis (montana) L. (Laminaceae) – чибица
2. Anetum graveolens L. (Umbelliferaceae) - копар
3. Artemisia dracunculus (Astraceae) - естрагон
4. Foeniculum vulgare , var. dulce – сладоканасон (fenikulum)
5. Humilus lupulus L – хмел
6. Coriandrum sativum L. - koriander
7. Majorana hortensis (origanum majorana) L. - мајоран
8. Petroselinum crispum - магдонос
9. Sinapsis alba L. – белсинап
10. Thimus vilgaris L. - тимјан
11. Artemisia absinthium L. – пелин (белпелин, питомпелин)
12. Carumcarvi– ким

Декоративни растенија

Р. Бр.	Четинарски (иглолисни) видови
1	Cerduus spp.
2	Chamaecyparis law. allumi
3	Chamaecyparis elwodi
4	Chamaecyparis law. columnaris
5	Cupressus spp.
6	Criptomeria japonica
7	Juniperus retinospora
8	Juniperus com hibernika
9	Juniperus horizontalis
10	Juniperus skyrocel
11	Juniperus chin. blue variety
12	Pinus mugo
13	Pinus spp.
14	Picea pungens
15	Picea excelsa
16	Sequoin gigantean
17	Taxus spp.
18	Thuja occ. plicata
19	Thuja occ. rozentalie
20	Thuja occ. wudvordii
21	Thuja occ. reingold
22	Thuja occ. plicata
23	Thuja occ. berkman
24	Thuja occ. smaragd

Прилог 3

Табела за прифатлив број на овошки -садници по хектар за постоечки производни овошни насади подигнати до пролет 2011 година по овошни видови и за ново подигнати производни насади од есен 2011 до пролет 2012 година

реден број	овошен вид	прифатливиот број на садници по хектар е над
1.	јаболка	-за новоподигнат насад е 800 -за одржување на постоечки насади е 400
2.	круши	330
3.	дуњи	500
4.	мушмула	550
5.	слива	330
6.	праски	330
7.	кајсија	400
8.	цреши	240
9.	вишна	500
10.	орев	70
11.	бадем	330
12.	лешник	500
13.	питом костен	200
14.	актинидија (киви)	550
15.	маслинка	330
16.	калинка	620
17.	јапонско јаболко	330
18.	смоква	500
19.	аронија	1400
20.	боровинка	2200
21.	шип	1660
22.	рибизла	3330
23.	малина	8000
24.	капина	1250
25.	јагода	31000

Прилог 4

Прифатливиот број на сертифициран калем за посадочен материјал по хектар

Растојание меѓу редовите (м)	Растојание меѓу лозовите во редот (во метри)								
	0.7.	0.9.	1.1.	1.2.	1.3.	1.5.	1.7.	1.9.	2.0.
1.2	11.905	9.259	7.576	6.944	6.410	5.556	4.902	4.386	4.176
1.4	10.204	7.936	6.494	5.952	5.495	4.762	4.202	3.760	3.571
1.6	8.929	6.944	5.682	5.208	4.808	4.167	3.676	3.289	3.125
1.8	7.936	6.173	5.051	4.630	4.274	3.704	3.268	2.924	2.778
2.0	7.134	5.556	4.545	4.167	3.846	3.333	2.941	2.632	2.500
2.2	6.494	5.050	4.132	3.788	3.497	3.030	2.674	2.392	2.273
2.4	5.952	4.629	3.788	3.472	3.205	2.778	2.451	2.193	2.083
2.6	5.494	2.778	3.496	3.205	2.959	2.564	2.262	2.024	1.923
2.8	5.102	3.968	3.247	2.976	2.747	2.381	2.101	1.880	1.786
3.0	4.762	3.704	3.030	2.778	2.564	2.222	1.961	1.754	1.667
3.2	4.464	3.472	2.841	2.604	2.404	2.083	1.838	1.645	1.562
3.4	4.202	3.268	2.674	2.451	2.262	1.961	1.730	1.548	1.471
3.6	3.968	3.086	2.525	2.315	2.137	1.852	1.634	1.462	1.389

620.

Врз основа на член 254 став 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 и 24/11), Владата на Република Македонија во својство на единствен содружник на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 7.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се зголемува основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје со вложување на паричен влог во износ од 23.000.000,00 денари.

Член 2

Се задолжува Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје да изврши упис за зголемување на основната главнина во трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-91/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Претседателот на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

621.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УПРАВНИОТ СУД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користењето на движна ствар – патничко моторно возило „Мерцедес“, тип С 220 D; број на шасија WDB2021211A326824; број на мотор 60491000053887; година на производство 1995; сила на мотор 70 kv; запремина 2155 ccm; седишта 4 + 1.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење за период од шест месеци на Управниот суд, без надомест.

Член 3

Министерот за правда склучува договор со претседателот на Управниот суд со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-235/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

622.

Врз основа на член 61 став 2 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.02.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија бр. 02-18660/3, донесен од Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-292/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

623.

Врз основа на член 28, став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТУЛАРСКА ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГЛИНИШТЕ“, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНИ

1. Концесијата за експлоатација на минерална сировина – туларска глина престанува да важи заради тоа што концесионерот Акционерско друштво Керамичка индустрија КИК Куманово не го усогласил Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – туларска глина бр. 08-1387/2 од 19.6.2000 година со одредбите од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010).

2. Врз основа на оваа одлука ќе се раскине Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-458/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

624.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Член 1

Со оваа Одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Реден број	Вид	Карактеристики	Количина
1	Десктоп компјутер	KONTRAX ProLINE, Acer 193WLbmd Desktop, 2GB, AMD Phenom II X2, 545 ACER, 250 GB, MS Win7 Pro, ACER V193WLAObmd monitor	1614
2	Принтер	Kyocera Mita FS 1120D	186
3	Сервер	IBM System x3550M2	25
4	Надворешна касетна единица	IBM Rack mountable, with 80/160GB DDS Gen. 6 Tape and 20 tape cartridges	25
5	Уред за непрекинато напојување	Eaton 5130 UPS	42
6	Орман за оддалечени локации	Triton RMA-27-A61-CAX-A1	36
7	Мрежен преклопник	Cisco Catalyst 2960 24 port	35
8	Рутер за оддалечени локации	Fortigate 80CM	39

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење и тоа на:

I. Општи болници, Специјални болници, Заводи, Институтути, Универзитетски клиники и Клинички болници

Реден број	Јавна здравствена установа	Опрема							
		Десктоп компјутер	Принтер	Сервер	Надворешна касетна единица	Уред за непрекинато напојување	Орман за оддалечени локации	Мрежен преклопник	Рутер за оддалечени локации
1	Општа болница Гевгелија	35	2	1	1	1	1	1	1
2	Општа болница Гостивар	45	3	1	1	1	1	1	1
3	Општа болница Дебар	25	2	1	1	1	1	1	1
4	Општа болница Кавадарци	15	2	1	1	1	1	1	1
5	Општа болница Кичево	35	2	/	/	/	/	/	/
6	Општа болница Кочани	25	2	/	/	1	/	/	/
7	Општа болница Куманово	50	2	/	/	/	/	/	/
8	Општа болница Охрид	30	2	1	1	1	1	1	1
9	Општа болница Прилеп	40	2	/	/	/	/	/	1
10	Општа болница Струта	22	2	/	/	/	/	/	1
11	Општа болница Струмица	45	3	/	/	1	/	/	/
12	Општа болница Велес	45	2	/	/	/	/	1	1
13	Градска Општа болница 8-ми Септември	100	4	2	2	2	2	2	1
14	Специјална болница за хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје	13	2	/	/	/	/	/	1
15	Универзитетска клиника за Пулмологија и алергологија	4	2	1	1	1	1	1	1
16	Универзитетска клиника за Гастроентерохе-патологија	3	1	/	/	/	/	/	/

17	Универзитетска клиника за Гинекологија и акушерство	50	2	1	1	1	1	1	1
18	Универзитетска клиника за Дерматологија	10	2	/	/	/	/	/	/
19	Универзитетска клиника за Детска хирургија	3	1	1	1	1	1	1	1
20	Универзитетска клиника за Детски болести	13	2	1	1	1	1	1	1
21	Универзитетска клиника за Дигестивна хирургија	6	1	/	/	/	/	/	/
22	Универзитетска клиника за Ендокринологија	4	1	/	/	/	/	/	/
23	Универзитетска клиника за Инфективни болести	40	2	1	1	1	1	1	1
24	Универзитетска клиника за Кардиологија	6	/	/	/	2	1	1	1
25	Универзитетска клиника за Клиничка биохемија	6	2	/	/	/	/	/	/
26	Универзитетска клиника за Максифацијална хирургија	5	1	/	/	1	1	1	1
27	Универзитетска клиника за Неврологија	14	2	1	1	1	1	1	1
28	Универзитетска клиника за Неврохирургија	10	1	/	/	1	1	1	1
29	Универзитетска клиника за Нефрологија	5	1	1	1	1	1	1	1
30	Универзитетска клиника за Очни болести	15	2	/	/	/	/	/	/
31	Универзитетска клиника за Пластична и реконструктивна хирургија	7	2	/	/	/	/	/	/
32	Универзитетска клиника за Психијатрија	25	2	/	/	1	1	1	1
33	Универзитетска клиника за Радиологија	10	2	/	/	1	/	1	1
34	Универзитетска клиника за Радиотерапија и онкологија	8	2	/	/	1	1	1	1
35	Универзитетска клиника за Ревматологија	2	1	1	1	1	1	1	1
36	Универзитетска клиника за Токсикологија	3	1	/	/	1	1	1	1
37	Универзитетска клиника за Торакална и васкуларна хирургија	4	1	/	/	/	/	/	/
38	Универзитетска клиника за Уво, нос и грло	17	2	1	1	1	1	1	1
39	Универзитетска клиника за Урологија	6	1	/	/	/	/	/	/
40	Универзитетска клиника за Хематологија	13	2	/	/	1	1	1	1
41	Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје	47	7	1	1	1	1	1	1
42	Клиничка болница - Битола	40	2	/	/	/	/	/	1
43	Клиничка болница - Тетово	80	4	/	/	/	/	1	1
44	Клиничка болница - ШТИП	50	2	1	1	1	1	1	1
45	Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола	8	1	1	1	1	1	1	1
46	Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардио заболувања - Охрид	10	1	/	/	/	/	/	/
47	Завод за рехабилитација - Отешево	3	1	1	1	1	1	1	1

48	Геронтолошки завод - Скопје	15	2	/	/	/	/	/	/
49	Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје	14	2	1	1	1	1	1	1
50	Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје	6	1	/	/	1	/	/	/
51	Завод за нефрологија	12	1	/	/	/	/	/	/
52	Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје	20	2	/	/	/	/	/	/
53	Институт за белодробни заболувања кај децата - Козле	18	2	/	/	1	/	/	/
54	Републички завод за трансфузиологија - Скопје	8	1	/	/	/	/	/	/
55	Психијатриска болница - Негорци	15	2	1	1	1	1	1	1
56	Психијатриска болница - Демир Хисар	8	2	1	1	1	1	1	1
57	Специјална болница за ортопедија и трауматологија - Св. Еразмо - Охрид	10	1	/	/	/	/	/	1
58	Психијатриска болница „Скопје“ - Скопје	20	2	1	1	1	1	1	1
59	Специјална болница по гинекологија и акушерство - Чаир	20	2	1	1	1	1	1	1
60	Специјална болница - Лешок	2	1	/	/	/	/	/	/
61	Едукативен центар за семејна медицина - Скопје	5	1	/	/	/	/	/	

II. Здравствени домови

Реден број	Јавна здравствена установа	Опрема	
		Десктоп компјутер	Принтер
1	Здравствен дом Велес	10	2
2	Здравствен дом Прилеп	10	2
3	Здравствен дом Штип	10	1
4	Здравствен дом Пробиштип	10	2
5	Здравствен дом Крива Паланка	8	1
6	Здравствен дом Струмица	8	1
7	Здравствен дом Радовиш	10	2
8	Здравствен дом Гевгелија	8	1
9	Здравствен дом Кавадарци	5	1
10	Здравствен дом Неготино	7	1
11	Здравствен дом Св.Николе	10	2
12	Здравствен дом Валаново	8	1
13	Здравствен дом Битола	10	1
14	Здравствен дом Кочани	5	1
15	Здравствен дом Винаца	10	2
16	Здравствен дом Берово	8	1
17	Здравствен дом Македонски Брод	10	2
18	Здравствен дом Скопје	133	20
19	Здравствен дом Железничар - Скопје	10	2
20	Здравствен дом Ресен	12	1
21	Здравствен дом Тетово	11	2
22	Здравствен дом Ростуше	5	1
23	Здравствен дом Дебар	6	2

24	Здравствен дом Кичево	5	1
25	Здравствен дом Демир Хисар	6	1
26	Здравствен дом Струга	9	3
27	Здравствен дом Вевчани	2	1
28	Здравствен дом Кратово	5	1
29	Здравствен дом Делчево	5	1
30	Здравствен дом Крушево	4	1
31	Здравствен дом Пехчево	5	1
32	Здравствен дом Куманово	3	1
33	Здравствен дом Охрид	3	1
34	Здравствен дом Гостивар	3	2

III. Центри за јавно здравје

Реден број	Јавна здравствена установа	Опрема			
		Десктоп компјутер	Принтер	Уред за непрекинато напојување	Орман за оддалечени локации
1	Центар за јавно здравје Битола	1	1	1	1
2	Центар за јавно здравје Велес	1	1	/	/
3	Центар за јавно здравје Кочани	2	1	/	/
4	Центар за јавно здравје Прилеп	1	1	/	/
5	Центар за јавно здравје Куманово	3	1	/	/
6	Центар за јавно здравје Скопје	5	1	1	1
7	Центар за јавно здравје Струмица	3	1	1	1
8	Центар за јавно здравје Тетово	1	1	/	/
9	Центар за јавно здравје Штип	2	1	/	/
10	Центар за јавно здравје Охрид	1	1	1	1

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со секој од директорите на јавните здравствени установи од член 2 од оваа одлука со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-454/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

625.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Реден број	Вид	Карактеристики	Количина
1	Десктоп компјутер	KONTRAX ProLINE, Acer 193WLBmd Desktop, 2GB, AMD Phenom II X2, 545 ACER, 250 GB, MS Win7 Pro, ACER V193WLAObmd monitor	5
2	Преносен компјутер	Fujitsu Lifebook E 780 Series Intel core i3, 2 GB, 250 GB, MS Win 7 Pro,	2
3	Принтер	Kyocera Mita FS 1120D	1
4	Сервер	IBM System x3550M2	1
5	Надворешна касетна единица	IBM Rack mountable, with 80/160GB DDS Gen. 6 Tape and 20 tape cartridges	1
6	Уред за непрекинато напојување	Eaton 5130 UPS	3
7	Орман за оддалечени локации	Triton RMA-27-A61-CAX-A1	1
8	Мрежен преклопник	Cisco Catalyst 2960 24 port	1
9	Рутер за оддалечени локации	Fortigate 80CM	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Институтот за јавно здравје и тоа:

Реден број	Опрема	Број
1	Десктоп компјутер	5
2	Преносен компјутер	2
3	Принтер	1
4	Сервер	1
5	Надворешна касетна единица	1
6	Уред за непрекинато напојување	3
7	Орман за оддалечени локации	1
8	Мрежен преклопник	1
9	Рутер за оддалечени локации	1

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Институтот за јавно здравје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-454/2
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

626.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Реден број	Вид	Карактеристики	Количина
1.	Уред за непрекинато напојување	Eaton 5130 UPS	21
2.	Централен уред за непрекинато напојување	Eaton 9140 UPS	2
3.	Орман за оддалечени локации	Triton RMA-27-A61-CAX-A1	1
4.	Орман за централна локација	Triton RMA-42-A61-CAX-A1	1
5.	Мрежен преклопник	Cisco Catalyst 2960 24 port	32
6.	Рутер за оддалечени локации	Fortigate 80CM	30
7.	Сториц	IBM total storage DS 5020	1
8.	САН Свич	Cisco MDS	2
9.	Централен ВПН Сервер	Fortigate 310B	2
10.	Уред за контролирање на интернет сообраќај	ALLOT NETENFORCER 404	2
11.	Мрежен уред за управување со вонредни ситуации	Cisco 2811	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и тоа:

Реден број	Опрема	Број
1	Уред за непрекинато напојување	21
2	Централен уред за непрекинато напојување	2
3	Орман за оддалечени локации	1
4	Орман за централна локација	1
5	Мрежен преклопник	32
6	Рутер за оддалечени локации	30
7	Сториц	1
8	САН Свич	2
9	Централен ВПН Сервер	2
10	Уред за контролирање на интернет сообраќај	2
11	Мрежен уред за управување со вонредни ситуации	1

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-454/3
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

627.

Врз основа на член 29 став 23 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРАНСПОРТ ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕВА-АГ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С. ОРАШЈЕ-ВРАТНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ВРАТНИЦА”, ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ

1. На Друштво за производство, градежништво, транспорт трговија и услуги ЕВА-АГ ДОО экспорт-импорт с.Орашје-Вратница се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на “с.Вратница“, општина Јегуновце, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7511774	4667108
T-2	7511610	4667034
T-3	7511604	4666811
T-4	7511227	4667071
T-5	7511236	4667115
T-6	7511258	4667104
T-7	7511293	4667169
T-8	7511321	4667115
T-9	7511355	4667077
T-10	7511374	4667096
T-11	7511427	4667108
T-12	7511433	4667088
T-13	7511465	4667096
T-14	7511478	4667084
T-15	7511550	4667110
T-16	7511622	4667052
T-17	7511761	4667116

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,064027\text{km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот, роковите и гаранциите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.41-459/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески,с.р.**

628.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), а во врска со член 35 став 1 точка 4 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на ден 7.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА И ПЕЛОИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ НЕГОРСКИ БАЊИ, ВО АТАРОТ НА С.МРЗЕНЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

1. Концесијата за експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода и пелоит на локалитетот кај Негорски Бањи, во атарот на с.Мрзенци, општина Гевгелија, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода и пелоит на локалитетот кај Негорски Бањи, во атарот на с.Мрзенци, општина Гевгелија, бр. 24-9987/1 од 30.11.2007 година, на Друштво за производство, трговија и услуги ПОСЕЈДОН-МБ ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје, престанува да важи заради отворање на постапка на ликвидација над концесионерот со Решение на Централниот регистар деловоден број 30120110041987 од 06.06.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.41-461/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески,с.р.**

629.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 97/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.02.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта – Скопје за 2012 година, бр. 02-7/3, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 11.01.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-469/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

630.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.2.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

Член 1

Општината Ранковце ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-747/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

631.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, број 17/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.02.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Член 1

Општината Гази Баба ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-748/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

632.

Врз основа на член 69 став 5 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.02.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ПРИМАРНА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ОБЕЗБЕДУВА СРЕДСТВА ЗА НИВНО ЦЕЛОСНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО 2012 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарната, специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2012 година и тоа:

Реден број	Здравствена установа
1	ЈЗУ Здравствен дом – Битола
2	ЈЗУ Здравствен дом – Гевгелија
3	ЈЗУ Здравствен дом – Дебар
4	ЈЗУ Здравствен дом - Кавадарци
5	ЈЗУ Здравствен дом – Кочани
6	ЈЗУ Здравствен дом - Куманово
7	ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп
8	ЈЗУ Здравствен дом – Струга
9	ЈЗУ Здравствен дом – Струмица
10	ЈЗУ Здравствен дом – Тетово
11	ЈЗУ Здравствен дом – Велес
12	ЈЗУ Здравствен дом – Штип
13	ЈЗУ Здравствен дом - Берово
14	ЈЗУ Здравствен дом – Македонски Брод
15	ЈЗУ Здравствен дом – Валандово
16	ЈЗУ Здравствен дом – Вевчани
17	ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар
18	ЈЗУ Здравствен дом - Кратово
19	ЈЗУ Здравствен дом - Крушево

20	ЈЗУ Здравствен дом – Неготино
21	ЈЗУ Здравствен дом – Пехчево
22	ЈЗУ Здравствен дом – Радовиш
23	ЈЗУ Здравствен дом – Ресен
24	ЈЗУ Здравствен дом – Ростуше
25	ЈЗУ Здравствен дом – Железничар
26	ЈЗУ Поликлиника при Универзитетот УКИМ
27	ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија
28	ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби
29	ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедија, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар
30	ЈЗУ Градска болница 8-ми Септември
31	Универзитетска клиника по хируршки болести – Св.Наум Охридски-Скопје
32	ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија
33	ЈЗУ Универзитетска клиника за максилнофацијална хирургија
34	ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-480/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

633.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.2.2012 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОСНОВАЊЕ ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕМОТ
“ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ - СТАР ДОЈРАН**

1. Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за основање Јавно претпријатие за водостопанисување со Хидросистемот “Дојранско Езеро”-Стар Дојран (“Службен весник на Република Македонија“ бр.15/2002).

2. Со денот на влегување во сила на оваа одлука, вработените, средствата, опремата, како и правата и обврските на Јавното претпријатие за водостопанисување со Хидросистемот “Дојранско Езеро”-Стар Дојран ги презема Министерството за животна средина и просторно планирање.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-798/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

634.

Врз основа на член 42, став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.02.2012 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА
ЦЕНТАР**

Член 1

Со оваа одлука на општина Центар се дава право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува:

- КП бр.12161/12 КО Центар 1 со површина од 326 м² (евидентирано во Имотен лист бр.98913 од 10.01.2012 година).

Согласно извод со бр.26-4388/2 од 26.08 од Деталниот урбанистички план за дел од Урбан блок - Пресвета Богородица, донесен со Одлука бр.07-2699/2 од 30.06.2011 година од општина Центар и копии од нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела под бр.1125/4 од 11.01.2012 година издадени од Агенцијата за катастар на недвижности, Центар за катастар на недвижности – Скопје.

- КП бр. 12141/30 КО Центар 1 со површина од 8 м² (евидентирано во Имотен лист бр.98526 од 10.01.2012 година).

- КП бр. 12142/2 КО Центар 1 со површина од 25 м² (евидентирано во Имотен лист бр.98985 од 11.01.2012 година).

- КП бр. 12141/28 КО Центар 1 со површина од 36 м² (евидентирано во Имотен лист бр.98525 од 10.01.2012 година).

- КП бр. 12141/29 КО Центар 1 со површина од 1 м² (евидентирано во Имотен лист бр.98526 од 10.01.2012 година).

Согласно извод со бр.26-4386/2 од 26.08 од Деталниот урбанистички план за дел од Урбан блок - Пресвета Богородица, донесен со Одлука бр.07-2699/2 од 30.06.2011 година од општина Центар и копии од нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела под бр.1125/5 од 11.01.2012 година издадени од Агенцијата за катастар на недвижности, Центар за катастар на недвижности – Скопје.

- КП бр. 12161/13 КО Центар 1 со површина од 70 м² (евидентирано во Имотен лист бр.99032 од 10.01.2012 година).

Согласно извод со бр.26-4387/2 од 26.08 од Деталниот урбанистички план за дел од Урбан блок - Пресвета Богородица, донесен со Одлука бр.07-2699/2 од 30.06.2011 година од општина Центар и копии од нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела под бр.1125/3 од 11.01.2012 година издадени од Агенцијата за катастар на недвижности, Центар за катастар на недвижности – Скопје.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-805/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

635.

Врз основа на член 11 од Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/1998, 98/2004 и 48/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈП МАКЕ-
ДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ ЗА 2012
ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма за работа и развој на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје за 2012 година, број 02-1757/2, усвоена од Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје на седницата одржана 23.12.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8065/1-11
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

636.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 2.563 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Берово за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

637.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 4.490 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Битола за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/2
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

638.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 7.375 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Босилово за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/3
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

639.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.02.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 4.933 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Василево за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/4
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

640.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 6.561 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Винаца за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/5
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

641.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 3.285 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Вранештица за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/6
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

642.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 3.665 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Врапчиште за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/7
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

643.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 2.902 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Дебар за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/8
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

644.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 2.750 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Дебарца за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/9
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

645.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.02.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 4.125 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Делчево за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/10 11 февруари 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

646.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 4.076 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Демир Капија за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/11 11 февруари 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

647.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 4.920 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Демир Хисар за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/12 11 февруари 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

648.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 35.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Дојран за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/13 11 февруари 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

649.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 3.880 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Долнени за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/14
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

650.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ**

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 3.935 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Другово за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/15
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

651.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ**

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 6.210 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Желино за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/16
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

652.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ**

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 6.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Зајас за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/17
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

653.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ**

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 1.995 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Зелениково за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/18
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

654.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

Бр. 41-992/23
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

659.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 3.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Крушево за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/24
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

660.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 4.500 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Куманово за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/25
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

661.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 2.995 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Маврово и Ростуша за реализација на

активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/26
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

662.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 2.250 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Македонска Каменица за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/27
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

663.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 2.400 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Македонски Брод за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/28
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

664.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ**

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 3.570 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Неготино за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/29
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

665.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ**

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 3.031 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Ново Село за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/30
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

666.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ**

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 2.250 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Осломеј за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/31
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

667.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ**

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 2.250 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Охрид за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/32
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

668.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 2.100 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Пехчево за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/33 11 февруари 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

669.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 3.900 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Прилеп за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/34 11 февруари 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

670.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 3.300 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Радовиш за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/35 11 февруари 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

671.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 5.050 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Ранковце за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/36 11 февруари 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

672.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 6.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Ресен за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/37 11 февруари 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

673.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 1.655 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Росоман за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/38
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

674.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 2.877 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Сарај за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/39
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

675.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 4.500 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Свети Николе за реализација на

активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/40
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

676.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 6.200 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Струмица за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/41
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

677.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 4.277 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Студеничани за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/42
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

678.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ**

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 3.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Чашка за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/43
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

679.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ**

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 5.250 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Чешиново - Облешево за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/44
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

680.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ**

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 6.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Штип за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-992/45
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

681.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ГОРИВО ЕУРОСУПЕР
БС-98 ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ**

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 20.000,00 литри гориво ЕУРОСУПЕР БС-98 од стоконите резерви, на ЈП „Македонија Пат“ за работа на возилата и градежните машини за чистење на снег и превоз на материјали за зимско одржување на патиштата.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоконни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

682.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ**

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 200.000,00 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, на ЈП „Македонија Пат“ за работа на возилата и градежните машини за чистење на снег и превоз на материјали за зимско одржување на патиштата.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/2
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

683.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/12, објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 9.840 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Демир Хисар за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/3
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

684.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/11 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 8.153 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Демир Капија за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/4
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

685.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/10 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 8.250 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Делчево за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/5
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

686.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/9 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 5.500 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест, на општина Дебарца за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/6
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

687.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/8 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 5.805 ли-

три дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Дебар за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/7
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

688.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/7 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 7.330 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Врапчиште за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/8
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

689.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/6 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 6.570 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Вранештица за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/9
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

690.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/5 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 13.123 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Винаца за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/10
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

691.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/4 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 9.866 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Василево за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/11
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

692.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/3 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 14.750 ли-

три дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Босилово за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/12
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

693.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/2 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 8.980 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Битола за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/13
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

694.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/1 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 5.127 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Берово за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/14
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

695.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/15 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 7.870 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Другово за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/15
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

696.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/14 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 7.760 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Долнени за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/16
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

697.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/41 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 12.400 ли-

три дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Струмица за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/17
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

698.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/40 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 9.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Свети Николе за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/18
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

699.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/39 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 5.755 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Сарај за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/19
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

700.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/38 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 3.310 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Росоман за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/20
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

701.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/37 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 12.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Ресен за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/21
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

702.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/36 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 10.100 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Ранковце за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/22 11 февруари 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

703.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/35 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 6.600 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Радовиш за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/23 11 февруари 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

704.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/34 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 7.800 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви,

без надомест, на општина Прилеп за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/24 11 февруари 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

705.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/33 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 4.200 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Пехчево за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/25 11 февруари 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

706.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/32 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 4.500 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Охрид за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/26 11 февруари 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

707.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/31 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 4.500 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Осломеј за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/27
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

708.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/30 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 6.063 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Ново Село за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-859/28
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

709.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/29 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 7.140 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Неготино за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/29
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

710.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/28 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 4.800 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Македонски Брод за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/30
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

711.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/27 објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 2/2012, за отстапување на 4.500 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви,

ез надомест, на општина Македонска Каменица за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/31
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

712.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО- ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/26 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 2/2012, за отстапување на 5.991 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Маврово и Ростуша за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/32
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

713.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО- ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/25 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 2/2012, за отстапување на 9.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Куманово за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/33
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

714.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО- ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/24 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 2/2012, за отстапување на 6.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Крушево за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/34
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

715.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО- ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/23 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 2/2012, за отстапување на 12.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Кривопалански за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/35
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

716.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/22 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 2/2012, за отстапување на 9.090 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Кочани за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/36 Претседател на Владата
11 февруари 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

717.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/21 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 2/2012, за отстапување на 13.948 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Кавадарци за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/37 Претседател на Владата
11 февруари 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

718.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/20 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 2/2012, за отстапување на 7.168 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Јегуновце за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/38 Претседател на Владата
11 февруари 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

719.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/45 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 2/2012, за отстапување на 12.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Штип за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/39 Претседател на Владата
11 февруари 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

720.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/44 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 2/2012, за отстапување на 10.500 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви,

без надомест, на општина Чешиново - Облешево за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/40
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

721.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО- ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/43 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 2/2012, за отстапување на 6.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Чашка за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/41
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

722.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО- ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/42 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 2/2012, за отстапување на 8.555 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Студеничани за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/42
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

723.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО- ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/18 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 3/2012, за отстапување на 3.990 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Зелениково за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/43
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

724.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО- ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/19 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 3/2012, за отстапување на 18.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест, на општина Зрновци за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/44
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

725.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/13 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 2/2012, за отпапување на 70.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Дојран за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/45 Претседател на Владата
11 февруари 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

726.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/17 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 3/2012, за отпапување на 12.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Зајас за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/46 Претседател на Владата
11 февруари 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

727.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката број 51-7393/16 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 3/2012, за отпапување на 12.420 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоконните резерви, без надомест, на општина Желино за реализација на активностите предвидени во Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-859/47 Претседател на Владата
11 февруари 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

728.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТПАПУВАЊЕ
НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ ОД СТОКОВНИТЕ
РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Во Одлуката за отпапување на нафтените деривати од стоконните резерви, без надомест, број 51-7683/1 од 20.12.2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012) во членот 1 бројот "300.000" се заменува со бројот "290.000".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-859/48 Претседател на Владата
11 февруари 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

729.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отпапува 10.000 литри Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) од стоконните резерви, без надомест, за потребите на ЈП "Македонија пат".

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-859/49
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

730.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за игри на среќа и забавни игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2011, 51/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2012 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се распоредуваат средства во износ од 60.000.000 денари од приходите од игри на среќа и забавни игри за 2012 година.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се распоредуваат:

1. За финансирање на годишните програми и активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација:

- За активности и програмски цели на Националниот Совет на инвалидски организации на Македонија, како асоцијација на седум национални инвалидски организации: Националниот сојуз на слепите на Република Македонија, Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија, Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Република Македонија – Мобилност Македонија, Национален сојуз на цивилните инвалиди од Војната на Македонија, Национален сојуз на инвалидите на трудот на Република Македонија, Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Македонија – Македонски параолимписки комитет и Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – Порака

50.000.000 денари

- За активности и програмски цели на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во Република Македонија

1.000.000 денари

2. За финансирање на Здруженијата за борба против семејното насилство за програмски цели согласно Правилникот за начинот и постапката за доделување на средства на Здруженија за вршење на одредени работи од областа на социјална заштита.

3.000.000 денари

3. За финансирање на програмските цели и активности на Црвениот крст на Република Македонија

6.000.000 денари

Член 3

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Министерството за труд и социјална политика, согласно месечен план за исплата на овие средства.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-569/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р

731.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ****Член 1**

Со оваа одлука се отстапува 5.000 литри гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина Крушево за потребите на ангажираната градежната механизација за чистење на патиштата во општината од снежни наноси.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1029/1
13 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

732.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА 20 ИЛЈАДИ ЛИТРИ ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ (ЕЛ - 1) ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ****Член 1**

Со оваа одлука се отстапуваат 20 илјади литри екстра лесно масло за горење (ЕЛ), од стоковните резерви без надомест, на Македонската православна богословија – средно училиште „Св.Климент Охридски“ – Скопје и ученичкиот дом во негов состав.

Член 2

Трошоците за превоз на екстра лесното масло за горење и акцизата ќе дат обезбедени од страна на Македонската православна богословија – средно училиште „Св.Климент Охридски“ – Скопје.

Член 3

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1037/1
11 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

733.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО
ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 120.000 литри гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на Дирекцијата за заштита и спасување за работа на возилата и градежните машини за чистење на снегот, снежните намети и лавините.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1051/1 Претседател на Владата
11 февруари 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

734.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/11), член 9 став (1) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09 и 53/11), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08,31/10, 36/11 и 53/11), член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08 и 116/10), член 12 од Закон за вино („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10,53/11 и 6/12), член 7 став 3 и 4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.2.2012 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2012 ГОДИНА

I

Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година во вкупен износ од 6 932 000 000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот на Репуб-

лика Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.180/11) раздел 14004 програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери ќе се користат според следните мерки:

Број на мерка	Мерки за поддршка на доходот на земјоделските стопанства	Вкупен износ на мерката во денари
1.	Директни плаќања за растително производство	3 492 500 000,00
2.	Директни плаќања за сточарско производство	2 336 500 000,00
3.	Директни плаќања за органско земјоделско производство	130 000 000,00
	Мерки за дополнителна поддршка за развој на земјоделството (државна помош во земјоделството)	
4.	Помош за премини за осигурување	35 000 000,00
5.	Помош за заштита на земјоделското земјиште	3 000 000,00
6.	Помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство	3 000 000,00
7.	Помош во сточарскиот сектор	8 000 000,00
8.	Помош за воведување на повисоки стандарди на квалитет	16 000 000,00
9.	Материјални трошоци за спроведување на програмата: печатње на образци, набавка на потрошен материјал потребен за аплицирање по програмата, печатење и достава на известувања до барателите, обезбедување на гориво за вршење контрола на терен, обезбедување на гориво за вршење на совстојавни услуги во земјоделството, обезбедување на софтверско решение за реализација на програмата	8 000 000,00
10.	Пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од претходните години	900 000 000,00
	Вкупно	6.932.000.000,00

Средствата од дел I мерка 1 на оваа програма наменети за директни плаќања за растително производство во износ од 3 492 500 000,00 ќе се користат според следните подмерки:

Бр. на подмерка	Име на подмерката
1.1.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за полделски култури
1.2.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за одгледување на ориз, сончоглед и фуражни култури
1.3.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за засеани површини со житни култури со сертифициран семениски материјал
1.4.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за градинарско производство на отворено и во пластеници
1.5.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4. за производство под контролирани услови на домати, пиперки, краставици и режано цвеќе
1.6.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски култури продадени во преработувачки капацитети
1.7.	Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови насади
1.8.	Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни насади
1.9.	Дополнителни директни плаќања за овошје преработено во преработувачки капацитети
1.10.	Директни плаќања за произведен и продаден ориентален ароматичен и полуориентален суков тутун од реколтата 2011 година
1.11.	Директни плаќања за производство на домашен сертифициран семениски материјал за житни, индустриски (освен тутун), и градинарски култури
1.12.	Директни плаќања за производство на домашен лозов калем и овошен саден материјал
1.13.	Директни плаќања за подигање на нови лозови насади
1.14.	Директни плаќања за подигање нови овошни насади

III

Средствата од дел I мерка 2 на оваа програма наменети за директни плаќања за сточарското производство во износ од 2 336 500 000,00 ќе се користат според следните подмерки:

Бр. на подмерка	Име на подмерката
2.1.	Директни плаќања за обележани грла говеда
2.2.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1. за чување на обележани грла говеда
2.3.	Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко
2.4.	Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет
2.5.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.4 за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет за производство на месо
2.6.	Директни плаќања за набавка на високоствелни јуници со познато потекло и висок генетски потенцијал
2.7.	Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории
2.8.	Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко
2.9.	Директни плаќања за набавка на машини приплодни грла - оригинали и репродуктори
2.10.	Директни плаќања за обележани грла кози
2.11.	Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко
2.12.	Директни плаќања за набавка на приплодни машини грла
2.13.	Директни плаќања по грла матурици
2.14.	Директни плаќања за одгледани и заклани гонци во регистрирани кланични капацитети
2.15.	Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи (назими и нерзи)
2.16.	Директни плаќања за одгледани и продадени бројтери
2.17.	Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети
2.18.	Директни плаќања за произведени еднодневни бројтерски пилиња
2.19.	Директни плаќања за произведени еднодневни женски пилиња од јајцососни хибриди
2.20.	Директни плаќања по презимно пчелно семејство
2.21.	Директни плаќања за набавка на матици
2.22.	Директни плаќања за подигање на нови површини под медоносна флора (фацелија, сводија и багрем)
2.23.	Директни плаќања за фармерско одгледување на носви
2.24.	Директни плаќања за фармерско производство на полжави

IV

Средствата од дел I мерка 3 на оваа програма наменети за директни плаќања во органско земјоделско производство во износ од 130 000 000,00 ќе се користат според следните подмерки:

Бр. на подмерка	Име на подмерката
3.1.	Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и мерка 2 сертификирани како растително и сточарско органско производство и производство во пред
3.2.	Директни плаќања за површини наменети за засено губрење/угар во плодоред
3.3.	Директни плаќања за преработка на органски производи и органски производи во пред од домашно потекло (вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло)
3.4.	Директни плаќања за продажба на органски производи и органски производи во пред од домашно потекло
3.5.	Посебни директни плаќања за стручна контрола и сертификација
3.6.	Посебни директни плаќања за анализа на својства на почва и производ кај земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и др. материји во 2012 година

V

Средствата од дел I мерка 4 на оваа програма во износ од 35 000 000,00 денари за помош за премии за осигурување ќе се користат согласно член 98 од Законот за земјоделство и рурален развој тоа за осигурано примарно земјоделско производство во 2012 година според дефинирани земјоделски култури со следните максимални површини по корисник:

- до 5 ха за лозови и овошни насади;
- до 2 ха за градинарски култури;
- до 1 ха за тутун;
- до 10 ха за житни култури и
- до 100 пчелни семејства.

VI

Средствата од дел I мерка 5 на оваа програма во износ од 3 000 000,00 денари ќе се користат за анализа на физичките и хемиските својства на почвата на земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски или педолошки анализи во 2012 година, и тоа 70% од трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 9.000,00 денари по земјоделско стопанство.

VII

Средствата од дел I мерка 6 на оваа програма во износ од 3 000 000,00 денари за помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство ќе се кори-

стат согласно член 102 од Законот за земјоделство и рурален развој како дополнителна помош која се доделува на земјоделски стопанства корисници на директните плаќања.

VIII

Средствата од дел I мерка 7 на оваа програма во износ од 8 000 000,00 денари за помош во сточарскиот сектор за покривање на административни трошоци за воспоставување и одржување на матично книговодство и трошоци за испитувања извршени за утврдување на генетскиот квалитет или приносот во сточарството ќе се реализираат согласно член 103 став 2 алинеја 1 и алинеја 2 од Законот за земјоделство и рурален развој.

IX

Средствата од дел I мерка 8 на оваа програма во износ од 16 000 000,00 денари за помош за воведување на повисоки стандарди на квалитет ќе се користат согласно член 106 став 2 од Законот за земјоделство и рурален развој и тоа според следните подмерки:

Бр. на подмерка	Име на подмерката
8.1.	Дополнителна помош од 20% за подмерките од мерка 1 и мерка 2 за спроведени стандарди за безбедност во примарното производство
2.2.	Дополнителна финансиска поддршка по единица производ употребен како суровина за производи со заштитена ознака на потекло, географска ознака или ознака за традиционален специјалитет
8.3.	Финансиска помош за надоместот на трошоците за воведување на ознака за квалитет
8.4.	Финансиска помош за надоместот на трошоците за примена на ознака за квалитет

X

Средствата од дел I мерка 10 на оваа програма во износ од 900 000 000,00 денари ќе се користат за исплата на финансиски средства за пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од претходните години.

XI

Корисниците на финансиската поддршка на оваа програма се земјоделски стопанства треба да имаат подмириени обврски и надоместоци за 2011 година за користење на пасишта доколку користат државни пасишта и воден надомест заклучно со 30.04.2012.

Корисници на директни плаќања од дел I мерка 2 на оваа програма се земјоделски стопанства кои имаат подмириени надоместоци и обврски кои произлегуваат од Наредбата за здравствена заштита на животните и Законот за идентификација и регистрација на животните.

Корисници на директните плаќања од дел V мерка 4, дел VI мерка 5 и дел VII мерка 6 на оваа програма се земјоделски стопанства, запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства што го води Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и во регистрите формирани согласно законите од областа на земјоделството, ветеринарството и здравје и заштита на растенијата.

Корисници на директните плаќања од дел I мерка 7 на оваа програма се вршителите на јавни услуги согласно член 59 од Законот за сточарство.

Корисници на директните плаќања од дел I мерка 8 на оваа програма се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат воведено стандарди за безбедност во примарното земјоделско производство (ГЛО-БАЛГАП), или стандарди за квалитет на земјоделски прехранбени производи и преработки и се регистрирани во регистар на корисници на заштитени географски називи или регистар на корисници на традиционален специјалитет.

XII

Средствата од дел I мерка 7 на оваа програма ќе се реализираат со јавна набавка.

Подмерката 3.3 од дел IV на оваа програма се применува на производители кои имаат произведено преработки од примарни земјоделски органски производи или производи во преод од домашно потекло или пак имаат извршено доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло и истите ги имаат продадено. Висината изнесува 2% од вредноста на произведените и продадени производи со максимален износ до 150.000,00 денари по оператор.

Подмерката 3.4. од дел IV на оваа програма се применува на правни лица кои вршат трговија или извоз на свежи и преработени органски производи и органски производи во преод од домашно потекло. Висината на поддршката изнесува 5% од вредноста на продадени/извезени производи со максимален износ до 150.000,00 денари по оператор.

Подмерката 3.5. од дел IV на оваа програма се применува на субјекти од областа на органското земјоделско производство кои имаат добиено сертификат од овластено тело во 2012 година. Висината на поддршката изнесува 50% од трошоците за добиен сертификат од овластено тело во 2012 година.

Подмерката 3.6. од дел IV на оваа програма се применува за анализа на својства на почва и производ кај земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемијски, педолошки или анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и др. материи во 2012 година и тоа 70% од трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 9.000,00 денари по земјоделско стопанство.

Подмерката 8.1. од дел IX на оваа програма се применува на семејни земјоделски стопанства и правни лица кои поседуваат сертификат за спроведени стандарди за безбедност (ГЛОБАЛГАП) примарно земјоделско производство во 2012 година. Висината на поддршката се зголемува за 20% во однос на поддршката за подмерките од мерка 1 и мерка 2.

Подмерката 8.2. од дел IX на оваа програма се применува на семејни земјоделски стопанства и правни лица кои своето производство/одгледување и продажба на количината од употребената сировина за земјоделски прехранбен производ со заштитен географски назив и традиционален специјалитет согласно Законот за квалитет на земјоделски производи, и ја предале во преработувачки капацитети. Висината на поддршката изнесува 0,50 ден/кг./литар продадена сировина за подмерките од мерките 1 и 2.

Подмерката 8.3. од дел IX на оваа програма се применува на производители на земјоделски или прехранбени производи за првата година од запишувањето во Регистарот на корисници на заштитена географска ознака или Регистарот на корисници на заштитена ознака на потекло или Регистарот на корисници на традиционален специјалитет, најдоцна до 2012 година, кој се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Висината на помошта за оваа подмерка изнесува 300.000,00 денари за заштитен производ со географска ознака, ознака за потекло или традиционален специјалитет.

Подмерката 8.4. од дел IX на оваа програма се применува на производители на земјоделски или прехранбени производи кои се запишани во Регистарот на корисници на заштитен географски назив (географска ознака или ознака за потекло) кој се води во Државниот завод за индустриска сопственост најдоцна до 2011 година. Висината на помошта на оваа подмерка изнесува 5% од вредноста на продадениот производ, но не повеќе од 150.000,00 денари за заштитен производ по географска ознака, ознака за потекло или традиционален специјалитет.

Крајниот рок за поднесување на барања за мерките 4 и 5 на оваа програма е 31.08.2012 година.

Крајниот рок за поднесување на барања за подмерките 8.1, 8.2, 8.3 и 8.4. од оваа програма е 30.11.2012 година.

XIII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-520/1
13 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

735.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 13.2.2012 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 41,885
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 43,286
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 44,411
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 44,001
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 37,491

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 81,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 82,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 71,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 60,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 45,761

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски

(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	80,50	80,00	79,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	82,00	81,50	81,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	71,00	70,50	70,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	60,00	59,50	59,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- | | |
|-------------------------|----------|
| а) Моторни бензини | ден/лит |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 95 | до 0,080 |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 98 | до 0,080 |
| б) Дизел гориво | ден/лит |
| - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) | до 0,030 |
| в) Масло за горење | ден/лит |
| - екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | до 0,040 |
| г) Мазут | ден/кг |
| - М-1 НС | до 0,050 |

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтни деривати и тоа:

- | | |
|-------------------------|----------|
| а) Моторни бензини | ден/лит |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 95 | до 0,890 |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 98 | до 0,890 |
| б) Дизел гориво | ден/лит |
| - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) | до 0,300 |
| в) Масло за горење | ден/лит |
| - екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | до 0,300 |
| г) Мазут | ден/кг |
| - М-1 НС | до 0,740 |

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| а) Моторни бензини | ден/лит |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 95 | до 22,089 |
| - ЕУРОСУПЕР БС - 98 | до 21,959 |
| б) Дизел гориво | ден/лит |
| - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) | до 12,152 |
| в) Масло за горење | ден/лит |
| - екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | до 3,230 |
| г) Мазут | ден/кг |
| - М-1 НС | до 0,100 |

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 14.2.2012 година и истата ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-241/1
13 февруари 2012 година
Скопје

Заменик претседател,
м-р Рухи Бакију, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012022